

Каџ галебјо чи то кудум ^{нај} мјесто го веј

Галебе мој,
не слетувај на моите очи.
На тие брегови откината ниеден пристан нема.
Зарони во сите длабочини,
надлетај над сите височини
и дај виделина да земам!
Галебе мој, јас очи веќе немам.

Не слетувај на моето срце.
Галебе мој, срцето не е мое:
мини низ сите предели неминати,
крај сите живи, непознати, загинати.
Загледај во сите осамени, сите разделени,
и сите ледени врвои и сите ливади зелени,
и чуј -
долека твоето крило над низ морно се вие -
како немирно во нив моето срце бие!

Не слетувај галебе мој,
врати се пак во јатото.
Јас сум лотка, осудена
на судир со непознатото.

КОН ГАЛЕБОТ ШТО КРУЖИ НАД МОЈАТА ГЛАВА

Галебе мој,
не слетувај на монте очи.
На тие брегови откннати ниеден пристан нема.

Зарони во сите длабочини,
надлетај над сите височини
и дај виделина да земам !
Галебе мој, јас очи веќе немам.

Не слетувај на моето срце !
Галебе мој, срцето не е моє:
мини низ сите предели неминати,
крај сите живи, непознати, загинати.
Загледај во сите осамени, сите разделени,
и сите ледени врвови и сите ливади зелени,
и чуј -
додека твоето крило над нив мирно се вие -
како немирно во нив моето срце бие !

Не слетувај галебе мој,
врати се пак во јатото.
Јас сум лотка, осудена
на судир со непознатото.